

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ПАТОЛОГИЈА НА ГЛАС</b>																													
2.	Код	ДЛ-221																													
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран логопед</b>																													
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>Клиника за уво, нос и грло Завод за рехабилитација на слух, говор и глас</b>																													
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус																													
6.	Академска година/семестар	Втора/IV	7.	Број на ЕКТС кредити	6																										
8.	Наставник	Проф.д-р Никола Николовски																													
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување на втора година																													
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање на студентите со методолошкиот пристап во патологија на гласот</li> <li>• Да ги совлада основните поими, етиологија терминологија и класификација на патологијата во вербалната комуникација кај лица со оштетен глас</li> <li>• Да се запознае со специфичностите во работата на стручните лица вклучени во тимот за дијагностика и рехабилитација на лица со патологија во гласот</li> </ul>																														
11.	Содржина на предметната програма: <b>Теоретска настава:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Функционални и органски нарушувања на гласот и говорот</li> <li>• Физиолошки аспекти на рехабилитација на езофагеалниот глас и говор</li> <li>• Евалуација , дијагноза и третман на професионалниот говор и глас</li> </ul> <b>Практична настава:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање со основните методи и пристап во работата на лицата со патологија во гласот</li> </ul> <b>Пракса:</b> Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на ментор-професор и логопед одговорен за тој оддел.Студентот е должен да се вклучи во сите активности во текот на полно работно време за што води дневник.																														
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/работилници, семинари, пракса																														
13.	Вкупен расположив фонд на време	160 часа																													
14.	Распределба на распложивото време																														
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа																											
		15.2.	Вежби, Семинари	50 часа 10 часа семинар																											
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	40 часа практична настава																											
		16.2.	Самостојни задачи																												
		16.3.	Домашно учење	30 часа																											
17.	Начин на оценување				бодови																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Вид на активност</th> <th colspan="2">Бодови</th> </tr> <tr> <th>минимум</th> <th>максимум</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Теоретска настава*</td> <td>2.5</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>Практична настава**</td> <td>2.5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Пракса ***</td> <td>7.5</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>Семинар****</td> <td>2.5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Континуирани проверки-2</td> <td>35</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Практичен испит</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td><b>Вкупно</b></td> <td><b>60</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> </tbody> </table>		Вид на активност	Бодови		минимум	максимум	Теоретска настава*	2.5	7.5	Практична настава**	2.5	10	Пракса ***	7.5	12.5	Семинар****	2.5	10	Континуирани проверки-2	35	45	Практичен испит	10	15	<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
Вид на активност	Бодови																														
	минимум	максимум																													
Теоретска настава*	2.5	7.5																													
Практична настава**	2.5	10																													
Пракса ***	7.5	12.5																													
Семинар****	2.5	10																													
Континуирани проверки-2	35	45																													
Практичен испит	10	15																													
<b>Вкупно</b>	<b>60</b>	<b>100</b>																													

	17.1	Континуирани проверки -2		мин.-макс. 35-45 бода
	17.2	Завршен испит	Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираната проверка и/или практичниот испит на коишто студентот не освоил минимум бодови.	
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	<p>мин.-макс. 2.5-10 часа</p> <p>** практична настава: секоја вежба носи 0.20 бода (50 вежби): присуство - 0.05 бода активност на вежба - 0.15 бода</p> <p>*** успешност на праксата: 51% - 60% - 7.5 бода; 61% - 70% - 8.0 бода; 71% - 80% - 9.0 бода; 81% - 90% - 10.0 бода; 91% -100% - 12.5 бода.</p> <p>**** успешност на семинар: 51% - 60% - 2.5 бода; 61% - 70% - 4.0 бода; 71% - 80% - 6.0 бода; 81% - 90% - 8.0 бода; 91% -100% - 10 бода</p>	
	17.4	Активно учество		мин.-макс. 2.5-7.5 бода
	18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	<p>до 59 бода</p> <p>од 60 до 68 бода</p> <p>од 69 до 76 бода</p> <p>од 77 до 84 бода</p> <p>од 85 до 92 бода</p> <p>од 93 до 100 бода</p>	<p>5 (пет) F</p> <p>6 (шест) E</p> <p>7 (седум) D</p> <p>8 (осум) C</p> <p>9 (девет) B</p> <p>10 (десет) A</p>
	19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаењето за да добие потпис.</b>	
	20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
	21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		
	22.	Литература		
		Задолжителна литература		
	22.1.	1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клиничка Логопедија 1 и 2 , Проф. Др С. Голубович</li> <li>Авторизирани предавања од предавачите</li> </ul>	
	22.2.	Дополнителна литература		